

# ПРАВОПИС НА СТАРИОТ МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК

## ЛА (ЛЈУДНОСТА, ЛУЃЕТО)

ЛА - Лјудноста (човечноста), луѓето земни како стварност. Фактичка состојба.

ЛЕ - Лјудноста (човечноста), луѓето земни во идејна смисла.

ЛИ - Лјудноста (човечноста), луѓето земни во процес на раѓање и растеж.

ЛО - Лјудноста (човечноста), луѓето земни во процес на вознесување и возвишеност.

ЛУ - Лјудноста (човечноста), луѓето земни во процес на пад од возвишеноста.

Л - Лјудноста (човечноста), луѓето земни и нивната стварност. Фактичка состојба.

**В**о старата Македонија, старите Македонци верници по учењето на Религијата на Сонцето, ВЕРАТА го создале првиот слогов, стар Македонски јазик, а подоцна и Светски јазик. Тоа е јазикот на Светлината Божествена на Сончевата аура или на ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ) и тој јазик е СВЕТОТО ПИСМО на површината на Земјата во сите времиња. По тоа учење и начин на живеење според Религијата на Сонцето, старите Македонци верници го имитирале ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ) во неговите дејства и состојби, правеле надградба и создавале светла, позитивна, астрална Божествена внатрешна лична аура. Со личната аура, како индивидуалност, верниците се носители на СВЕТЛИНАТА БОЖЕСТВЕНА со која ги граделе повисоките нивоа на земни човечки аури, кои се семејни, колективни, народна, светска. Оваа состојба на носители и надградба со СВЕТЛИНАТА БОЖЕСТВЕНА астрална како дел од Сончевата аура, но и деловите од неа, во аурите на верниците и во сите естетски вредности, старите Македонци верниците ја нарекувале по Светото Писмо, со слогот ЛА - ЛЈУДНОСТА (човечноста), ЛУЃЕТО. Во старата Македонија, кај старите Македонци, верници по учењето на Религијата на Сонцето или по ВЕРАТА, РЕЛИГИЈАТА, ЦРКВАТА, СВЕТОТО ПИСМО, ПРАВАТА СЛАВАТА, по стариот Македонски јазик, а подоцна и Светски јазик, кој е јазикот на Сончевата аура на Небото и на Земјата или Светото писмо, ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ) на Небото е нивниот татко или духот, позитивноста, Божественоста. Физичкото тело, или материјата, негативноста е дел од мајката Земја, кој има внатрешна биоенергија или биоструја потребна за постоење на телото, во која е вградена и другата, астралната енергија која е (СВЕТЛИНАТА БОЖЕСТВЕНА) или се создава формата на аурата по формата на физичкото тело со одраз, зрачење и надвор од него, а целата таа енергија е ЛА - ЛЈУДНОСТА (човечноста) во ЛУЃЕТО,

Човекот. Аурата на човекот, пак, се дели по хоризонтала и по вертикала, на нивоа и полиња и секој внатрешен орган си има и свое струјно коло. Колата се поврзани во едно единствено, големо, струјно коло, наречено аура, во која е вградена и другата енергија, посебна од струјната, која е СВЕТЛИНАТА БОЖЕСТВЕНА како астрална енергија. Најсилно струјно коло има мозокот, во кој се создава МИСЛАТА како мала слаба вибрација радиобран. Зборот МИСЛАТА ја има религиозната состојба, по која е изграден во старата Македонија од старите Македонци верници, по вториот стар Македонски јазик и го искажува постоењето на МИ(МОЈАТА) С(СВЕТЛИНА) ЛА(ЛЈУДСКА/човечка) над

друго, туку непрекинато дополнување и надградување на духот, а со тоа и на физиката со светла, позитивна астрална Божествена светлина, енергија, која во својот земен, физички живот непрекинато се троши и се намалува. Во задоволување на своите физички потреби, на секое место и во секое време на живеење, на секој човек му се потребни најпрво климатски услови за живот, храна како енергија и биоенергија на физиката, која е астралната, внатрешна Божествена светлина, енергија како душа, аура, тоа е ЛЈУДНОСТА/човечноста во луѓето во сите времиња и места на живеење и постоење на Земјата. Зборот ЛЈУДНОСТА/човечноста ја има религиозната состојба по која е

## СТАРИОТ ДРЕВЕН МАКЕДОНСКИ

ТА(ТЕМНИНАТА), негативноста, злото во природата и во луѓето по место и по време на постоење на Земјата. Раѓањето на МИСЛАТА во мозокот и на чувството, во срцето, го прават тоа внатрешно, силно чувство на СВЕСТА или на С(СВЕТЛИНАТА) ВЕ(БОЖЕСТВЕНА) С(СВЕТЛИНАТА) над ТА(ТЕМНИНАТА) внатре во физичкото тело на индивидуалноста на ЛИЧНОСТА која ја нарекуваме религиозна состојба по која е изграден зборот и неговото значење, како ЈАС или постоењето на ЈА(ВНАТРЕШНАТА) С(СВЕТЛИНА). Човекот во ЛУЃЕТО или во Човекот е таа ЈА(ВНАТРЕШНА) С(СВЕТЛИНА) на ЈАС или СВЕСТА како разбуденост, трезвеност за реалноста надворешна Небесна и Земна на постоење, живеење со МИСЛАТА на мозокот по кој Човекот и се разликува од другите живи суштества, животни по род, вид и форма на Земјата, кои немаат вградена СВЕСТ и чувство, УСЕТ или У(ВО) СЕ(СВЕТЛИНАТА) над Т(ТЕМНИНАТА), за својата индивидуалност како внатрешно и надворешно постоење. Значи, човечкиот организам е изграден и е составен од два дела на постоење: на физиката на негативноста, или делот даден од мајката Земја, и вториот дел духот или позитивноста, тој е делот даден од таткото ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ). Тој, како астрална Божествена светлина, енергија, како душа, аура е вградена уште од раѓање, развивана и надградувана за време на физичкиот растеж и живот по место и по време на Земјата. Во својот физички и духовен живот на Земјата секој човек, во секое место и време на живеење и постоење, има потреба од задоволување на своите физички и духовни потреби. Тоа не е ништо

изграден во старата Македонија од старите Македонци верници, по вториот стар Македонски јазик и го искажува постоењето на Л(ЛЈУДНОСТА/човечноста) ЈУ(ВНАТРЕШНА) Д(СВЕТЛА ДНЕВНА) НО(НАШАТА) С(СВЕТЛИНА) над ТА(ТЕМНИНАТА), негативноста, злото во природата и во луѓето по место и по време на постоење на површината на Земјата за верниците според учењето на Религијата на Сонцето или ВЕРАТА, РЕЛИГИЈАТА, ЦРКВАТА, СВЕТОТО ПИСМО, ПРАВАТА СЛАВАТА. Со постоењето на религиозна состојба на ЛЈУДНОСТА/човечноста во човечката физика како Л(ЛЈУДСКАТА/човечката) ЈУ(ВНАТРЕШНА) Д(СВЕТЛИНА ДНЕВНА) НО(НАШАТА) С(СВЕТЛИНА) над ТА(ТЕМНИНАТА) како дух, душа, аура лична внатрешна човечка, како ЗРАЧЕЧКО СОНЦЕ на тоа позитивно ниво е и постоењето на потребната духовна и физичка религиозна состојба според Религијата на Сонцето или според СВЕТОТО ПИСМО, е постоењето на ФОРМАТА човечка, по место и по време на живеење и постоење на Земјата. Зборот ФОРМАТА ја има религиозната состојба по која е изграден во старата Македонија од старите Македонци верници, по вториот стар Македонски јазик и го искажува постоењето на ФО(ЗРАЧЕЧКОТО) Р(СОНЦЕ) МА(МОЈЕ) над ТА(ТЕМНИНАТА), негативноста, злото во природата и во луѓето по место и по време на постоење на Земјата. Постоењето на религиозните состојби на зборот ФОРМАТА, кој го искажува ФО(ЗРАЧЕЧКОТО) Р(СОНЧЕВО) МА(МОЈЕ) над ТА(ТЕМНИНАТА) во генерациските земни, човечки, лични аури по место и по време на постоење, е само симболички создавање

По книгата "Религија на сонцето, првиот и вториот антички македонски јазик - Светото писмо" од авторот **Атанас Пчеларски**  
Контакт:  
тел. 389 2 3173 404, 076-566-617,  
e-mail: atanas@strumjani.com.mk

на тие религиозни состојби кои се слични и имитација на оние на ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ), а со тоа и симболички се нарекувани со зборот ФОРМАТА и се исти по религиозните состојби на ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ) по јазикот на Светлината на Сончевата аура или според СВЕТОТО ПИСМО на Земјата, а тоа е стариот Македонски јазик. Старите Македонци верници во старата Македонија по учењето и по начинот на

на ФОРМИ исти на претходните нивни ФОРМИ, како принцип во природата кој треба да го следат луѓето верници. Најтранспарентен пример е случајот со обожавање убаво цвеќе од секоја личност, бидејќи тоа цвеќе има своја ФОРМА, големина, облик, изглед, боја, мирис и други карактеристики, внатрешни и надворешни, по кои се памети, препознава и обожава, се бара во секоја нова сезона со таа негова позната ФОРМА, големина, облик, изглед, боја, мирис како убавина со која ни зрачи силно позитивно со вградената во неа естетски позитивна светлина, енергија. Зборот ФОРМАТА опстанал со својата градба и форма и по значење од старата Македонија до денес, и денес во современиот Македонски јазик го зачувал своето значење со постоењето на лик, облик, модел, основа и образец по кој треба да се градат и да се создаваат такви нови модели, обрасци со таква основа или да бидат исти со нивната ФОРМА. По учењето и начинот на живеење според Религијата на Сонцето на старите Македонци, во старата Македонија и на верниците по светот, како Светска Религија на Сонцето, во строгата имитација и поддржување на ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ) во неговиот природен закон, правило, наредба, пропис, начело, образец, кој доаѓа од Небото или од ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ) како Божествени на постоењето на религиозната состојба на ЗРАЧЕЊЕТО МОЕ СОНЧЕВО се Земните вечни човечки закони, правила, наредби, прописи, начела, обрасци на постоењето на ЗРАЧЕЊЕТО СОНЧЕВО ЛЈУДСКО/ЧОВЕЧКО Земно по место и по време на живеење и постоење на Земјата искажани по Светото писмо со зборот ФОРМУЛАТА. Зборот ФОРМУЛАТА ја има религиозната состојба по која е изграден во старата Македонија од старите Македонци верници, по вториот стар Македонски јазик и го искажува постоењето на ФО(ЗРАЧЕЊЕТО) Р(СОНЧЕВО) МУ(МОЈЕ) ЛА(ЛЈУДСКО/човечко) над ТА(ТЕМНИНАТА), негативноста, злото во природата и во луѓето по место и по време на постоење на Земјата. Со религиозната состојба на ФОРМУЛАТА по учењето и начинот на живеење според Религијата на Сонцето или ВЕРАТА, РЕЛИГИЈАТА, старите Македонци верници, во старата Македонија и верниците по светот, се граделе по тој лик и облик како закон, правило, наредба, пропис, начело и образец. Тој доаѓа од Небото или од ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ), како Божествен на постоењето на религиозната состојба на ЗРАЧЕЊЕТО СОНЧЕВО МОЈЕ ЛЈУДСКО/човечко и ги содржи Земните вечни човечки закони, правила, наредби, прописи, начела, обрасци на постоењето на ЗРАЧЕЊЕТО СОНЧЕВО ЛЈУДСКО/човечко Земно по место и по време на живеење и постоење на Земјата, кои се искажани по Светото писмо со зборот ФОРМУЛАТА. Со изградбата на личната внатрешна генерациона астрална Божествена аура на верниците на одредено високо позитив-

но ниво, тие на тоа ниво имале процеси на светлото позитивно внатрешно зрачење со Светлината Божествена по место и по време на постоење. Со процесите на светло позитивно зрачење има процеси на борење и на творење, а со нив естетските вредности и резултати на победи над негативноста природна и човечка, на создавањето на позитивните полиња, услови на живот, на род и благодет по место и по време на постоење. Со сите тие естетски вредности и резултати кои ги создаваат аурите на верниците во имитација и поддржување на аурата на ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ), тие на тоа свое позитивно ниво се потребните Борци и Творци, а со тој свој пример и потребните Водачи и Учители по место и по време на живеење, постоење. Со тоа ги создаваат и биле носители на религиозните состојби по кои се изградени зборовите РОЛЈАТА, ЛЈУБОВТА, ВОЛЈАТА, ЛИКОТ, ОБЛИКОТ и многу други. Зборот РОЛЈАТА ја има религиозната состојба по која е изграден во старата Македонија од старите Македонци верници, по вториот стар Македонски јазик и го искажува постоењето на РО(СОНЦЕТО) Л(ЛЈУДСКО) ЈА(ВНАТРЕШНО) над ТА(ТЕМНИНАТА), негативноста, злото во природата и во луѓето по место и по време на постоење на Земјата. Зборот ЛЈУБОВТА ја има религиозната состојба по која е изграден во старата Македонија од старите Македонци верници, по вториот стар Македонски јазик и го искажува постоењето на Л(ЛЈУДСКАТА/човечката) ЈУ(ВНАТРЕШНА) БО(ЗЕМНА) В(БОЖЕСТВЕНОСТ) над ТА(ТЕМНИНАТА), негативноста, злото во природата и во луѓето по место и по време на постоење на Земјата. Зборот ВОЛЈАТА ја има религиозната состојба по која е изграден во старата Македонија од старите Македонци верници, по вториот стар Македонски јазик и го искажува постоењето на ВО(БОЖЕСТВЕНОСТА) Л(ЛЈУДСКА/човечка) ЈА(ВНАТРЕШНА) над ТА(ТЕМНИНАТА), негативноста, злото во природата и во луѓето по место и по време на постоење на Земјата. Зборот ЛИКОТ ја има религиозната состојба по која е изграден во старата Македонија од старите Македонци верници, по вториот стар Македонски јазик и го искажува постоењето на ЛИ(ЛЈУДНОСТА/човечноста) КО(ВОЗВИШУВАЧКА) над Т(ТЕМНИНАТА), негативноста, злото во природата и во луѓето по место и по време на постоење на Земјата. Зборот ОБЛИКОТ ја има религиозната состојба по која е изграден во старата Македонија од старите Македонци верници, по вториот стар Македонски јазик и го искажува постоењето на О(ОКОЛУ) Б(ЗЕМНАТА) ЛИ(ЛЈУДНОСТ/човечност) КО(ВОЗВИШУВАЧКА) над Т(ТЕМНИНАТА), негативноста, злото во природата и во луѓето по место и по време на постоење на Земјата.

## АНТИЧКИ ЈАЗИК

живеење според Религијата на Сонцето или ВЕРАТА, РЕЛИГИЈАТА и верниците по светот како Светска Религија на Сонцето, се граделе на физички и на духовен план по образец и основа на нивната ФОРМА. Со таа ФОРМА биле пример, лик, облик, модел, основа, образец за сите идни генерации верници за тоа како треба да се градат и да бидат физички и духовно соодветни на своето време и место на живеење, постоење на Земјата. ФОРМАТА како пример, лик, облик, модел, основа, образец е со внатрешни, надворешни, најсовршени, најубави карактеристики. На таа ФОРМА треба да личат и такви да бидат сите нови идни творби и градби кои треба да се создадат од луѓето верници во нивните животи по место и по време на живеење и постоење на Земјата, сите нови субјекти и објекти. Сите новосоздадени ФОРМИ треба да бидат автентични на својот облик, модел, образец по кој се создаваат. Таа нова ФОРМА, пак, треба да биде облик, модел, образец на наредните натамошни циклусни творби, субјекти и објекти на Земјата. Како пример да ја истакнам природата Земна на вечното творештво, создавање на таткото ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ) и вечното раѓање на мајката Земја на различни по вид и по род растителни и животински видови, со новите денски и годишни циклуси, кои по својата ФОРМА, големина, облик, боја, изглед, внатрешни и надворешни карактеристики, се исти со нивните претходни ФОРМИ. Верниците генерациски ја имаат својата ФОРМА, физичка и духовна, како модел, образец и пример за сите идни нови циклусни и генерациски создавања

ПРОДОЛЖУВА